

Вторник, 7 јули 1998, 693

## ФОРУМ

Дневник 9

## КОЛУМНА

## СВАДБА

Е, нема што, навистина сме стока, марва обична, тревојади, преживари, копитари и папкари, кљусиња доклинкани, волиња чули, атој штроени, биволчиња виени и се некои на кои грев да ти е да им се опушиш! Овде некам одвет давање, приговори не признавам, ни оправдувања и други мурдарлаци... Уступи се да докажам, комши: Еми да не сме такви прутурени, како в тил свекнати, та на сите четири клекнати и натртени, напучени, да декшаваш, зарем ќе ги оставиме кој како стаса да ни го бабалдисува, забиберува, да не опчоганува со тоа чиралакот до слабини, во длабини на нашето благоутробие... Ајде кажи, гукни де... А ние што, се си траеме, оти знаеме, голем наук од историјата беше да сме зеле, мудрост за приказ, дека: Ако некого го сетиш на тртникот да ти работи немој да мрдаш, барем насладата да не му ја зголемиш, барем тоа, за друго и не ти делиле. Што зарем не е така? Види мајката! Еве, да речеме, последните педесетина години, да не одиме понатака низ повеста наша национална, оти таму, безили, значи последните педесетина години на два пати, ако не и фазла, многу фазла, ги оставаме решме да не направат, ситет вез, дупка до дупка. Прво другарите кога слегоа од планина, кој од планина кој од под Јорганиланица, непопарени не искубаа, ни перце празово не ни оставија. Се што беше да сме спестиле: куки и покуќини, некоја ока златце и нешто накит за таврење на женине, сето ни го лапнаа, го потоморија, го национализираа и експроприраа како што не бајбуткаа. Згора на тоа и ќотек до посер ни удија и в зандани не турија за да им кажеме каде азнато го криеме, за црното од под ноктите, ете и тоа да ни

го земат алавите... Е што, да не не беше така, што туку музкаш?... Дедо ми Ордан, колку за пример, шест месеци утро-вечер цигер модар го скапувале, оти некој беше да им потешепнал дека уште две канти за сирење злато, во восок потопено, негде има засолнето. А тој маж на музлија, во еснафот баздриѓански прв плус диригент, иако наглув, на хорот од Стара Црква, по некоја година, не од жал по златото, ами од срам од дајакот, беше некоја катара да го фатила та откорнала. Баба ми, кога за тоа ќе прикажуваше, по некоја солза, чинеше, пушти. Не толку по деда ми, по тој намќор и прек берокубник, туку по себе си, по таа красавица каква не се памети да ја бил, ниту се чека да ќе ја види. Кога на мажаси ручек му носела, деветтабани и едно коковче јариче опечено, мајсторите патот и метеле, чираците скути и крепеле, а калфите, кај ќе стапни, земја целивале. Ете за тоа поплакуваше Јованка за тиа три-четири години рајат живот. А не за она допосле, по војната кога морала дома да се затвово-



БЛАГОЈА РИСТЕВСКИ  
ПЛАТНАР

*Се собрале ми се набрале илје-милје сватоштини и тоа се одбрани сечички, дудулии, ашлаци и ајдушиша, иа ошкако добро вином се наложише, се бокладисале, го исподганиле музејот Ѓорѓије. А што, како што знаеш, од најдобриште, со дикат исчелените сликари и зографи други, со бои меки офарабана, иши е душашта од народот засолнеша за да се сочувува, за да се памеши и да ја има за винади... Не ќе помине ниту време меѓу две божји замижувања, а тиа од манастирите кафе-шантани ќе направат саде за курварана и други назлами што ќе им служат. Кога во Музејот на современа ликовна уметност се оптучија за да си се гоштеваат со нашите души, тогаш кој ден, кој саат и в цркви ќе ни кондисаат за сунет-свадби да дујдисат... Е, ај ќе видиш, тебе лага мене вистина... Та затоа ти велам: добичина сме ти ние, како стокана рогата глас не пуштаме, ни оф, ни леле, макар троа да зајачиме за колку да се чуе, тормозата недокрепина да не помине без ништо. За преврат поопшти се гледа оти чаренамаме...*

ри за да не допушти некој жвалав и килав око на неа да фрли, па и рака да пушти, оти му се може, оти сила бога не моли. Не туку ми клепај како зајак пукан, не туку дткај, не прави се недоветен. Зарем не паметиш: Најдолните некогаш што беа, по револуцијата ни ги грбачеа најраните, која ќе им се бендиса, неа чинеа натиснија...

Сега е дабетер, да си ја кажеме правината. Дибидус не одлостија, мајката ни ја тркаа. Тие некогашните уште имаа и исав, не приграбија се за себе, по нешто ни оставија, додуша ситно, ама сепак го грвекавме некако животецот. Оти знаеа тие, силничите бивши: ако на народот се му доземеш, за тебе ништо не ќе остане. Овие кокошкари ниту таа прста вистина не ја знаат. Како што тргнале, ќе видиш, ќе почнат и низ дома да ни шуркаат и отка и од таму се ќе доприберат, дури и гаќите посрани, ќе пофатат и душите да ни ги земат. Нашите кревки и напатени души во кои, како во килер небесен, во света мусандра, го чуваме единственото благо што ни преостана: добрината. А внатре неа и милоста, бесконечното трпение и за

секое зло работе проштение... Зарем не гледаш комши, душо праведна, зарем не гледаш дека кон натаќа работите се гочат... Пред некој ден в музеј свадба правеле. Се собрале ми се набрале илјемилје сватоштини и тоа се одбрани сечички, дудулии, ашлаци и ајдушиша, па откако добро вином се наложиле, се бокладисале, го испоганиле музејот поганите. А таму, како што знаеш, од најдобрите, со дикат исчелените сликари и зографи други, со бои меки офарабана, иши е душашта од народот засолнеша за да се сочувува, за да се памеши и да ја има за винади... Не ќе помине ниту време меѓу две божји замижувања, а тиа од манастирите кафе-шантани ќе направат саде за курварана и други назлами што ќе им служат. Кога во Музејот на современа ликовна уметност се оптучија за да си се гоштеваат со нашите души, тогаш кој ден, кој саат и в цркви ќе ни кондисаат за сунет-свадби да дујдисат... Е, ај ќе видиш, тебе лага мене вистина... Та затоа ти велам: добичина сме ти ние, како стокана рогата глас не пуштаме, ни оф, ни леле, макар троа да зајачиме за колку да се чуе, тормозата недокрепина да не помине без ништо. За преврат поопшти се гледа оти чаренамаме...

Си лафеа така, ден изден, комшиите во муглите напикани, зад вратите тешким тучом замандалени, си шепотеа тивкичко, се потивко, да не би некој да ги чуе, та да узнае што муабетат, оти, се рекло: ѓаволот ни ора ни копа.

А Господ, сполај му нему, беше да кренал раце од нас. За Севишиот, од луѓе грамотни, се прикажува дека ти бил пастир, ама што никој не чул оти и говоредар бил.